



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Службен гласник на општина Радовиш Излегува по потреба	Петок 04 Ноември 2022 година Број 15/2022 год.	Жиро сметка бр: 758014072063018 Даночен бр.: 4023005116486
--	--	--

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоупава(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

## РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување  
на Одлука за доделување Шестоноемврски  
признанија за 2022 година

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за доделување Шестоноемврски признанија за 2022 година, бр.08-1692/1 што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 04.11.2022 година.

Бр. 09-1692/2                      Градоначалник  
04 Ноември 2022 г.            на општина Радовиш  
Радовиш                              Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоупава (Сл.весник на РМ бр.5/2002), член 5 и член 8 став 2 од Одлуката за воспоставување на општински награди и признанија број 08-262/1 од 08.07.1997 година, како и двете измени и дополнувања на Одлуката број 07-1470/1 од 20.08.2010 година и број 07-990/1 од 20.05.2013 година,

Советот на општина Радовиш по повод одбележувањето на празникот „6-ти Ноември-78-години од ослободувањето на Радовиш,, на седница одржана на 04.11.2022 година донесе

## ОДЛУКА

за доделување Шестоноемврски признанија за  
2022 година

### Член 1

Со оваа Одлука се доделуваат следните  
Шестоноемврски признанија

1. ФА „ЗЛЕВСКИ БИСЕРИ – За достигнување во областа на фолклорот, културата и афирмација на општина Радовиш;
2. ЗДРУЖЕНИЕ „НЕВЕНА ЗА ТЕБЕ ЗА МЕНЕ, ЗА НАС“ – За успешна културна промоција на општина Радовиш преку манифестацијата „Пролет на сребрените соништа“;
3. ОЛИВЕР БОЈАЦИЕВ - За афирмација на општина Радовиш во областа на издаваштвото и културата;
4. ПАВЛИНА КОШЕВЕЦ - За афирмација на општина Радовиш во областа на издаваштвото и културата;
5. ЈОРДАН МИТЕВ - За афирмација на општина Радовиш во областа на музичката уметност;
6. ПИЦЕРИЈА „МЕРИ ЏЕИН“ – За 25 години успешна угостителска дејност и зачувување на традицијата;
7. ПИЦЕРИЈА „ГЕТСБИ“ – За долгогодишна успешна дејност и чување на традицијата;
8. СЛАТКАРНИЦА „МАКЕДОНИЈА“ – За долгогодишна успешна дејност и чување на традицијата;
9. ФРИЗЕРСКИ САЛОН „БОНСАИ“ – За долгогодишна успешна дејност и чување на традицијата;
10. БЕРБЕРНИЦА „КОКО“ – За долгогодишна успешна дејност и чување на традицијата;
11. ЗАНАЕТЧИЈА-КОНДУРАЦИЈА „ТРАЈЧО“ – ТРАЈЧО С.ПЕТРОВ – За долгогодишна успешна самостојна дејност и чување на традицијата;
12. ВАСКО ТОДОРОВ – За негување на радовишкиот дијалект и афирмација на општина Радовиш;
13. МАКОМ ТРЕФ ПЛУС ДОО – За долгогодишна успешна трговска дејност и чување на традицијата;

14. ДИЈАР ЈАШАРОВ – За развој на земјоделството и сточарството и афирмација на општина Радовиш;
15. МИТЕ ЈЕФРЕМОВ - ЦРКОВЕН ХОР „СВ.ЈОВАН ДАМАСКИН“ – За особен придонес во хуманоста, културата и афирмацијата на општина Радовиш;
16. ЗОРАН МАЈСТОРСКИ – За особен придонес во спортот и афирмацијата на општина Радовиш;
17. ДРАГАН СТАНИШКОВ – За особен придонес во спортот и афирмацијата на општина Радовиш;
18. ТОНИ ТАНЧЕВ – За особен придонес во спортот и афирмацијата на општина Радовиш;
19. ДР.ВЛАДИСЛАВ БОГАТАЈ – За особена хуманост и грижа за здравјето на граѓаните;
20. ПЕРСА ЧУЧКОВА – За особена хуманост и грижа за здравјето на граѓаните;

Бр. 08-1692/1  
04 Ноември 2022 г.  
Радовиш

Совет на општина  
Радовиш  
Претседател  
Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од Законот за локална самоуправа(Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на општина Радовиш, Градоначалникот на општина Радовиш донесува

#### РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување на Одлука за измена и дополнување на Договор за одобрување на склучување на Долгорочен кредит помеѓу општина Радовиш и Комерцијална банка АД Скопје за реализација на КАПИТАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ “ГРАДСКИ ПАЗАР”.

Ја прогласувам и објавувам Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за одобрување на склучување на Договор за одобрување на долгорочен кредит помеѓу општина Радовиш и Комерцијална банка АД Скопје за реализација на КАПИТАЛЕН

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ “ГРАДСКИ ПАЗАР” , бр.08-1693/1 што советот на општина Радовиш ја донесе на седница одржана на 04.11.2022 година.

Бр. 09-1693/2  
04 Ноември 2022 г.  
Радовиш

Градоначалник  
на општина Радовиш  
Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 18 и 20 од Законот финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19, 53/21, 77/21, 150/21 и 173/22) и член 36 став 1 точка 15 од Закон за локална самоуправа(Сл.Весник на РМ бр.5/02). Советот на општина Радовиш на XIX седница одржана на 04.11.2022 година донесе:

#### ОДЛУКА

за измена и дополнување на Одлуката за одобрување на склучување на Договор за одобрување на долгорочен кредит помеѓу општина Радовиш и Комерцијална банка АД Скопје за реализација на КАПИТАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ “ГРАДСКИ ПАЗАР”.

#### Член 1

Со оваа Одлука се врши измена и дополнување на Одлуката за одобрување на склучување на Договор за одобрување на долгорочен кредит помеѓу Општина Радовиш и Комерцијална банка АД Скопје за реализација на КАПИТАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ “ГРАДСКИ ПАЗАР” бр.08-1625/1 од 26.10.2022 година донесена од Советот на Општина Радовиш, така што член 4 од истата се менува и гласи:

Се дава согласност заради обезбедување на Договорот наведен во член 1 од оваа одлука Општината да издаде 3 (три) бланко сопствени акцептирани меници со менична изјава-согласност Банката да ги пополни и употреби за наплата на своите побарувања без протест, уредени со нотарски акт и клаузула за

извршност-акцептирани и трасирани од  
Корисникот на кредитот-Општина Радовиш.

#### Член2

Членот 5 од истата Одлука се менува и гласи:  
Се овластува Градоначалникот на Општина  
Радовиш да го потпише Договорот за  
одобрување на долгорочен кредит во висина од  
48.000.000,00 денари, со намена за реализација  
на КАПИТАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ  
“ГРАДСКИ ПАЗАР“ како и да го склучи и потпише  
Нотарскиот акт за меници и меничните  
бланкети со клаузула за извршност со кои  
Општината гарантира со целокупниот свој имот  
и средстава на сметки.

#### Член3

По членот 5 од истата Одлука се додава  
нов член 6 кој гласи:

Со донесување на оваа одлука се потврдува  
дека се исполнети условите за полноважно  
донесување на одлуки согласно важечките акти  
на Општина Радовиш и законските одредби, се  
потврдува дека дополнителни согласности од  
други органи и лица, освен Согласноста од  
Министерството за финансии бр.15-7200/2 од  
30.08.2022 година и Одлуката од Влада на РСМ  
не се потребни, односно нема правни или било  
какви други пречки за реализирање на  
конкретната правна работа одобрена согласно  
оваа Одлука.

#### Член 4

По членот 6 од истата Одлука се додава  
нов член 7 кој гласи:

Оваа Одлука влегува во сила со денот на  
донесувањето, а ќе се објави во „Службен  
гласник на Општина Радовиш и произведува  
правно дејство со денот на донесувањето на  
Одлуката од Влада на РСМ “ за давање  
согласност.

Бр. 08-1693/1  
04 Ноември 2022 г.  
Радовиш

Совет на општина  
Радовиш  
Претседател  
Моника Трајанова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 т.3 од  
Законот за локална самоупава(Сл.весник на РМ  
бр.5/2002), а во врска со член 44 од Статутот на

општина Радовиш, Градоначалникот на  
општина Радовиш донесува

#### РЕШЕНИЕ

за прогласување и објавување  
на Заклучок за усвојување на Извештај на  
Работното тело на Советот на општина Радовиш

Го прогласувам и објавувам  
заклучокот за усвојување на Извештај на  
Работното тело на Советот на општина  
Радовиш, бр.08-1694/1 што советот на  
општина Радовиш го донесе на седница  
одржана на 04.11.2022 година.

Бр. 09-1694/2                      Градоначалник  
04 Ноември 2022 г.              на општина Радовиш  
Радовиш                              Ацо Ристов с.р.

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од  
Статутот на општина Радовиш, Советот на  
општина Радовиш на XIX седница одржана на  
04.11.2022 година, донесе:

#### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај на Работното тело на  
Советот на општина Радовиш

#### Член 1

Се усвојува Извештајот на работното тело  
приложен на седница на Советот на општина  
Радовиш одржана на 04.11.2022 година и тоа:

-Комисија за награди и признанија, 2  
седница одржана на 31.10.2022 година

#### Член 2

Овој Заклучок влегува во сила од денот  
на објавување во „Службен гласник на општина  
Радовиш,, .

Бр. 08-1694/1  
04 Ноември 2022 г.  
Радовиш

Совет на општина  
Радовиш  
Претседател  
Моника Трајанова с.р.

## СОДРЖИНА:

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за доделување Шестоноемврски признанија за 2022 година ----- 1

ОДЛУКА за доделување Шестоноемврски признанија за 2022 година ----- 1

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Одлука за измена и дополнување на Одлуката за одобрување на склучување на Договор за одобрување на долгорочен кредит помеѓу општина Радовиш и Комерцијална банка АД Скопје за реализација на КАПИТАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ “ГРАДСКИ ПАЗАР”. -- 2

ОДЛУКА за измена и дополнување на Одлуката за одобрување на склучување на Договор за одобрување на долгорочен кредит помеѓу општина Радовиш и Комерцијална банка АД Скопје за реализација на КАПИТАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ “ГРАДСКИ ПАЗАР”.-- 2

РЕШЕНИЕ за прогласување и објавување на Заклучок за усвојување на Извештај на Работното тело на Советот на општина Радовиш-----3

ЗАКЛУЧОК за усвојување на Извештај на Работното тело на Советот на општина Радовиш-----3